**RENOVA®***Innovation & Performance*

RENOFIX 75

МАЛТЕР ЗА СИДАЊЕ ОД ВАР И ЦЕМЕНТ

Придржувајте се до техничкото упатство

ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

Малтер од вар и цемент од малтерска група II за сидање на сите видови на сидови (тула, бетонски блок). Малтерот ги задоволува повисоките статички барања. Погоден е за изведба на работи при реновирање. Со употреба на Renofix 75 се заштедува на времето за испорака на песок, цемент и вар.

СОСТАВ

- Цемент
- Високо квалитетен кршен варовник
- Органски додатоци < 5%

ОСОБИНИ

- Добро врзување со подлогата
- Висока издашност
- Добро се обработува со мистрија


ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Тулите (блоковите) треба да бидат суви и чисти. Премногу суви тули и блокови кои поседуваат голема вливност пред употреба потребно е да се потопат во вода.

ПОДГОТОВКА НА МАЛТЕРОТ

Содржината од една вреќа Renofix 75 се меша со миксер приближно 2 минути со околу 7-8 литри чиста вода до постигнување на хомогена смеса. Така подготвениот материјал е може да се употреби, притоа површината на сидот мора да биде исчистена од прашина и отпадоци. Замешаниот малтер мора да се искористи пред да се стврдне и не смее да се вградува на дожд.

ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА



Тулите и малтерот да се заштитат од дожд. Подготвениот малтер се нанесува со мистрија. Тулата се поставува врз малтерот и се израмнува со либела и сидарски коноп. Прекумерниот малтер кој може да протече треба да се отстрани со мистрија. Првиот слој на тулите (блоковите) да се постави водорамно. Нерамнините да се исправат во најдолната фуга.



ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА

Хоризонталните fugи треба да бидат со височина од 12мм +/- 5мм. Вертикалните fugи треба бидат со широчина 10-15мм. Да се заштити од замрзнување и пребрзо сушење. При подолги паузи во работата, мешалката треба потполно да се испразни и да се измие. Не смее да се употребува на температури пониски од 50Ц. Не смее да се меша со други материјали.

ВАЖНО!

За детални безбедносни упатства, консултирајте ги посебните безбедносни листови. Пред употреба, задолжително прочитајте го безбедносниот лист.

ИСПОРАКА

Renofix 75 се испорачува во книжни вреќи од 40 кг заштитени од влага.

СКЛАДИРАЊЕ

Да се чува на суво место (ако е можно на дрвени палети). Рок на траење: Најмалку 3 месеци според Регулатива 1907/2006 / ЕУ, прилог XVII на 20°C, 65% р.в.в.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Број на производот	5319990620200
Шифра на производот	1075
Вреќи на палета	30
Един. количина	40 kg / вреќа
Гранулација	0-3 mm
Потребна количина на вода	10 л./вреќа
Напомена	Вредностите на потрошувачката се апроксимативни и многу зависат од подлогата и техниката на вградувањето.
Густина на материјалот ако е сув (EN 1015-10)	са. 1700 kg/m ³
Цврстина на притисок 28 дена (EN 1015-11)	са. 6,0 N/mm ²
MG (EN 998-1):	M5

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања. Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите суровини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на www.renova.com.mk како "PDF" документ или да ги побарате во продавниците.

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА

Цепчиште / Тетово

Тел: +389 44 487 300

Факс: +389 44 487 200

info@renova.com.mk

РЕНОВА АЛБАНИЈА

Воре / Тирана

Тел: +355 48 301 909

Факс: +355 48 301 908

tirana@renova.com.mk

РЕНОВА КОСОВО

Гуреза / Урошевац

Тел: +381 290 310 222

Факс: +381 290 310 444

ferizaj@renova.com.mk

COMPANY CERTIFIED BY



EN ISO 9001

Certificate No: FM 503328